

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2025 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола	
Одговорност на Раководство	5
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за финансиската состојба	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-38
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2024 година, како и на соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за година-та која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди прифатени во РСМ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола

Основа за мислење со резерва

- Како што е прикажано во Белешка 6.5 Управување со ризикот од капитал, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 не го задоволува условот од член 77 од Законот за супервизија на осигурување во однос на Гарантниот фонд и износот на вкупниот капитал на Друштвото. Износот на капиталот на друштвото основен и дополнителен изнесува 179.243.147 денари, што во апсолутен износ е под нивото на Гарантниот фонд, кој на датумот на пресек е поставен на 184.485.000 денари. Констатиран е недостаток на капитал во износ од 5.241.853 денари.
- Како што е прикажано во Белешка 24 Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 има евидентирано останати пресметани приходи во износ од 10.847.890 кои произлегуваат од корекција на трошоци за бруто резерви за настанати но непријавени штети. За направените корекции не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација, поради што не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за точноста и веродостојноста по однос на овие корекции. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни корекции на овие износи со состојба на 31 декември 2024 и како истите би имале влијание на финансиските извештаи.
- Како што е прикажано во Белешка 11 Нето приходи од премија, Друштвото со состојба на 31 Декември 2024 има евидентирано нето приходи од премија во износ од 11.573.709 денари. За износ од 2.190.285 денари промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација, поради што не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за точноста и веродостојноста по однос на овие приходи. Следствено, било какви корекции кои би биле неопходни доколку бевме во можност да стекнеме разумно уверување по однос на овие приходи, би можеле да влијаат на евидентираниот износ на бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување на 31 декември 2024 година, како и на загубата за годината која тогаш заврши.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти врз финансиските извештаи од прашањата дискутирани во пасусот „Основа за мислење со резерва“, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2024, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Друштвото е основано на 10.10.2023 година, со што не е обезбедена споредливост на податоците во Финансиските извештаи за 2023 година со Финансиските извештаи за 2024 година.

Споредбените податоци во овие финансиски извештаи не се ревидирани.

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје тел. 02/3088-900 е-маил: info@rafajlovski.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола


Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.


Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 29 Јуни 2025 година

Овластен ревизор
Јасмина Рафајловска



Директор
Јасмина Рафајловска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
ПРИХОДИ			
Нето приходи од премија	8	11.573.709	-
Приходи од вложувања	9	501.734	-
Останати осигурително технички приходи	10	9.898.037	-
Останати приходи	11	1.802.405	-
РАСХОДИ			
Нето трошоци за штети	12	(1.273.309)	-
Промени во резервирања за штети, нето	13	(958.370)	-
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(43.674.208)	(1.548.945)
Останати осигурително технички трошоци	15	(2.109.620)	-
Останати трошоци	16	(519.956)	-
<i>Загуба од редовно работење</i>		<i>(24.759.578)</i>	<i>(1.548.945)</i>
Нето добивка/загуба од прекинато работење		-	-
<i>Загуба пред оданочување</i>		<i>(24.759.578)</i>	<i>(1.548.945)</i>
Данок на добивка		-	-
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(24.759.578)	(1.548.945)
<i>Останата сеопфатна добивка-нето</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ВКУПНО СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(24.759.578)	(1.548.945)
ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)		(412,66)	(25,82)

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Февруари 2025 година*


Извршен директор
Никола Гапоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023 перевидирани
А СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	17	4.931.176	4.603.699
Недвижности, постројки и опрема - нето	17	5.303.056	1.093.119
Вложувања во недвижности	17	74.442.548	-
Финансиски вложувања	18	52.016.058	-
Депозити, заеми и останати пласмани	19	13.000.000	-
Бруто резерва за преносна премија дел за реосигурување	20	18.004.740	-
Бруто резерви за настанати пријавени и непријавени штети дел за реосигурување	21	9.489.260	-
Залихи		-	64.568
Побарувања	22	5.188.640	1.537.500
Парични средства	23	58.014.000	149.469.187
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	24	10.847.890	30.000.000
ВКУПНО СРЕДСТВА		251.237.368	186.768.073
<i>Вонбилансна евиденција – актива</i>		300.000	-
Б ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	25	184.500.000	184.500.000
Ревалоризациони резерви		2.478.558	-
Акумулирана загуба		(26.308.523)	(1.548.945)
<i>Вкупна главнина</i>		160.670.035	182.951.055
В ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ			
Бруто резерва за преносна премија	26	28.943.711	-
Бруто резерва за настанати пријавени и непријавени штети	27	21.295.520	-
<i>Вкупно технички резерви</i>		50.239.231	-
Г ОБВРСКИ			
Обврски по основ на реосигурување		13.475.722	-
Субординирани обврски		24.000.000	-
Останати обврски	28	2.852.380	3.817.018
<i>Вкупно обврски</i>		40.328.102	3.817.018
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		251.237.368	186.768.073
<i>Вонбилансна евиденција – пасива</i>		300.000	-

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
28 Фебруари 2025 година*

Извршен директор
Никола Гаџоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	60.000	184.500.000	-	-	(1.548.945)	182.951.055
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	2.478.558	-	2.478.558
Сеопфатна загуба за 2024 година	-	-	-	-	(24.759.578)	(24.759.578)
<i>Состојба на 31 Декември 2024</i>	<i>60.000</i>	<i>184.500.000</i>	<i>-</i>	<i>2.478.558</i>	<i>(26.308.523)</i>	<i>160.670.035</i>
2023 неревидирани	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумули- рана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-	-
Уплата на акционерски капитал	60.000	184.500.000	-	-	-	184.500.000
Сеопфатна загуба за 2023 година	-	-	-	-	(1.548.945)	(1.548.945)
<i>Состојба на 31 Декември 2023</i>	<i>60.000</i>	<i>184.500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(1.548.945)</i>	<i>182.951.055</i>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Готовински тек од оперативни активности		
Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	53.394.395	-
Примени камати од работи на осигурување	501.734	-
Останати приливи од деловни активности	119.603	-
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(2.385.330)	-
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	(16.797.090)	-
Надоместоци и други лични расходи	(13.544.848)	-
Останати одливи од редовни активности	(9.678.266)	(558.714)
<i>Нето приливи/одливи од оперативни активности</i>	<i>11.610.198</i>	<i>(558.714)</i>
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на нематеријални средства	(1.701.131)	(2.934.599)
Набавка на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	(80.037.811)	
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	(48.000.000)	
Останати финансиски пласмани – депозити	(13.000.000)	
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<i>(142.738.942)</i>	<i>(2.934.599)</i>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени краткорочни и долгорочни заеми и кредити	39.673.557	
Вратени краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	(31.537.500)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<i>39.673.557</i>	<i>(31.537.500)</i>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(91.455.187)	(35.030.813)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот на известување	149.469.187	184.500.000
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот на известување	58.014.000	149.469.187

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола е основано на 10.10.2023 година со упис во Централниот регистар со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495

Регистрирана приоритетна дејност на друштвото е 65.12 – Неживотно осигурување.

Друштвото има добиено решение од Агенција за Супервизија на Осигурување АСО по бр. УП-14-1-813 од 06.10.2023 год. Со полисирање друштвото има започнато од 01.04.2024 година.

На 10.10.2023 год Друштвото е упишано во Централниот Регистар како Акционерско друштво со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495.

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, БИТОЛА врз основа на решението од АСО може да врши работи на осигурување во следните класи на осигурување, во рамките на групата неживотно осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, и тоа :

Класа 1 – осигурување од последици на несреќен случај – незгода

Класа 2 – здравствено осигурување

Класа 3 – осигурување на моторни возила (каско)

Класа 4 – осигурување на шински возило (каско)

Класа 5 – осигурување на возухоплови (каско)

Класа 6 – осигурување на пловни објекти (каско)

Класа 7 – осигурување на стока во превоз (карго)

Класа 8 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9 – други осигурување на имот

Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Класа 11 – осигурување од одговорност од употреба на возухоплови

Класа 12 – осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13 – општо осигурување од одговорност

Класа 14 – осигурување на кредити

Класа 15 – осигурување на гаранции

Класа 16 – осигурување од финансиски загуби

Класа 17 – осигурување на правна заштита

Класа 18 – осигурување на туристичка помош

Основната главнина на друштвото изнесува 184.500.000 денари и се состои од 60.000 обични акции.

На 31.12.2024 година, одборот на директори се состои од:

1. Никола Гацоски – Извршен член на одбор на директори – Извршен директор
2. Михаил Вртковски – Претседател на Одбор на директори – неизвршен член на одбор на директори
3. Златко Буревски – Независен неизвршен член на Одбор на директори

На 31.12.2024 година, просечниот број на вработени изнесува 10 вработени (2023: 12 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија ("Службен весник на РМ", број 28/04...120/18) и ("Службен весник на РСМ", број 290/20...272/24) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 159/09... 107/11), и Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, и се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година. Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Странски валути

Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2024	31 Декември 2023
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 УСД	55,6516 Денари	55,6516 Денари

2.5 Споредбени показатели

Друштвото ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД е основано на 10.10.2023 година, со што не е обезбедена споредливост на податоците во Финансиските извештаи за 2023 година со Финансиските извештаи за 2024 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2024. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата темпорис метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

Неподмирените штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно. Резервациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички модели и методи.

Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување, односно во моментот на сметководствено евидентирање на премијата. На крајот на секоја деловна година се врши разграничување на трошоците за стекнување за наредниот период и се искажуваат како одложени трошоци за стекнување во билансот на состојба. Разграничувањето се врши врз основа на пресметка на трошоците за провизија по полиса, освен за бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа, сектор осигурување и сектор ризик кои се разграничуваат врз основа на учеството на преносната премија во бруто полисираната премија по класи и подкласи.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.4 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5 Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

3.6 Обврски за даноци

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ", број 248/18).

3.7 Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.8 Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување.

3.9 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.9.1 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото и периодот во доцнење на исполнување на обврската од страна на должникот, согласно Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови, при што се врши генерална исправка на вредноста.

Генералната исправка на вредноста на побарувањата, се врши според рочната структура на побарувањата, дедена во табелата подолу.

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

Побарувањата по основ на премии за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот за осигурување е после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредноста на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнувањето на обврската од страна на должникот.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисниот век на употреба, остатокот на вредноста на нематеријалните средства и методата на амортизација се проверуваат, и корегираат доколку е потребно, а корекциите на таквите процени се пресметуваат на идна основа. Средствата се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат.

3.11 Недвижности постројки и опрема

3.11.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат според метод на набавна вредност.

3.11.2 По почетно вреднување

По почетно вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради обезвреднување.

3.11.3. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, опрема и други средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

3.11.4. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки определени за намалување на вредноста на недвижности, опремата и други средства до нивната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на недвижностите, опрема и други средства, применети на некои позначајни ставки:

Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.12 Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.13 Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото ги класифицира вложувањата во финансиски инструменти како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање или како вложувања расположливи за продажба.

Вложувањата во финансиски инструменти се почетно признаени по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. Трансакциските трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депривнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стецај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.14 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товариње на останатите приходи.

3.15 Капитал

3.15.1 Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

3.15.2 Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.15.3 Резерви

Согласно законските одредби Друштвото е должно да издвојува резерви на сигурност.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.16 Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.17 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

3.17.1 Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

3.17.2 Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.18 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската.

Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1 Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, како и вложување на финансиски средства во странска валута, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определени плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

4.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и обезбедување.
- кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

4.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

4.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на личен доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2024 година.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на услуги на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	1.677.680	0	13.475.722	0
Вкупно	1.677.680	0	13.475.722	0

Друштвото е изложено на ЕУР и истата произлегува од вложувања во државни обврзници и побарувања од странски реосигурителни компании, како и обврските на Друштвото по основ на реосигурување во странски реосигурителни компании.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2024 година по валути е следната:

	ЕУР	МКД	Вкупно МКД
Парични средства	0	58.014.000	58.014.000
Депозити во банки и др.	0	13.000.000	13.000.000
Депозити во ГФ на НБО	0	1.537.500	1.537.500
Вложувања	0	50.478.558	50.478.558
Побарувања за премии	0	2.386.380	2.386.380
Реосигурување	27.282	-	1.677.680
Останати побарувања	0	1.124.580	1.124.580
Вкупно	27.282	126.541.018	128.218.698
Обврски за штети	-	-	-
Реосигурување	219.135	-	13.475.722
Обврски за посредување	-	45.996	45.996
Останати обврски		26.336.387	26.806.384
Вкупно	219.135	26.382383	40.328.102

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 10%		Намалување за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(19.185)	0	19.185	0
Вкупно	(19.185)	0	19.185	0

6.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	21.193	-
Побарувања за премии	2.386.380	-
Останати побарувања	2.802.260	1.537.500
Депозити во ГФ на НБРО	1.537.500	-
Вложувања во удели и државни обврзници	50.478.558	-
	<u>57.225.891</u>	<u>1.537.500</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	57.992.807	149.469.187
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Депозити во банки	13.000.000	-
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон застапници	45.996	-
Останати обврски од осигурување	469.997	-
Обврски кон реосигрители	13.475.722	-
Останати тековни обврски	26.336.387	3.817.018
	<u>40.328.102</u>	<u>3.817.018</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на депонираните средства во банки и користените кредити. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	2024	2023	2024	2023
Депозити во банки	1.159.856	2.989.384	(1.159.856)	(2.989.384)
Кредити	-	-	-	-
Вкупно	1.159.856	2.989.384	(1.159.856)	(2.989.384)

6.4 Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	58.014.000	-	-	-
Депозити	-	-	13.000.000	-
Акции и удели	-	-	-	50.478.558
Побарувања за премии	2.386.380	-	-	-
Останати побарувања	2.802.260	-	-	-
Вкупно	63.202.640	-	13.000.000	50.478.558
Обврски кон застапници	45.996	-	-	-
Реосигурување	13.475.722	-	-	-
Останати обврски	2.806.384	-	-	-
Субординирани обврски спрема акционери	-	-	-	24.000.000
Вкупно	16.328.102	-	-	24.000.000

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 мес.	3-2 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	149.469.187	-	-	-
Останати побарувања	1.537.500	-	-	-
Вкупно	151.006.687	-	-	-
Останати обврски	3.817.018	-	-	-
Вкупно	3.817.018	-	-	-

6.5 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кои не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

	31 Декември 2024
1. Капитал	
Уплатен акционерски капитал	184.500.000
Законски и статутарни резерви	-
Пренесена нераспределена добивка	-
Откупени сопствени акции (-)	-
Нематеријални средства (-)	(4.931.176)
Пренесена загуба и загуба од тековната година (-)	(26.308.523)
Субординирани должнички инструменти	24.000.000
Нереализирани добивки од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	1.982.846
<i>Вкупно капитал</i>	<i>179.243.147</i>
2. Маргина на солвентност	4.856.839
3. Гарантен фонд (3.000.000 ЕУР)	184.485.000
 <i>Вишок на капитал над маргината на солвентност</i>	 <i>174.386.308</i>
<i>Недостаток на капитал во однос на гарантен фонд</i>	<i>(5.241.853)</i>

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 4.856.839 денари. Гарантниот фонд е поголем од маргината на солвентност за 179.243.147 денари.

6.6. Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности. Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид ограничувањата одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2024 во согласност со регулативата.

31 Декември 2024

1. Вложувања средства

Пари во благајна и на сметки во банки (максимум до 3% од техничките резерви)	9.745.231
Депозити во банки (максимум до 60% од техничките резерви)	13.000.000
Хартии од вредност издадени од РС Македонија (максимум до 80% од техничките резерви)	-
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност (максимум до 25% од технички резерви)	-
Удели и акции во инвестициски фондови кои се регистрирани во РС Македонија	-
Вкупно средства	22.745.231
2. Нето технички резерви	
Резерви за преносна премија	10.938.971
Резерви за штети	11.806.260
Вкупно технички резерви – нето од реосигурување	22.745.231
3. Разлика	-

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

8. ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Бруто запишани (полисирани) премии	53.964.875	-
Промени во резерви за преносни премии	(28.943.711)	-
	25.021.164	
Бруто премија предадена во реосигурување	(33.642.480)	-
Промени во преносна премија предадена во реосигурување	20.195.025	-
	(13.447.455)	
<i>Вкупно заработена премија (нето)</i>	<i>11.573.709</i>	<i>-</i>

8.1 Полисирани премии по видови на осигурување

Класа	Бруто премија 2024 МКД	Преносна премија 2024 МКД	Бруто премија 2023 МКД	Преносна премија 2023 МКД
01. Незгода	1.694.729	1.031.003	-	-
0.3 Каско	6.264.363	3.420.746	-	-
0.8 Пожар имот	399.454	192.588	-	-
0.9 Др. имотни осигурувања	134.366	61.649	-	-
10 Авто одговорност	45.401.135	24.199.350	-	-
13 Општа одговорност	57.796	34.974	-	-
18 Туристичка помош	13.032	3.401	-	-
<i>Вкупно</i>	<i>53.964.875</i>	<i>28.943.711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

8.2 Премија предадена во реосигурување

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
<i>Премија за реосигурување</i>		
10 Автоодговорност	33.642.480	-
<i>Вкупно премија во реосигурување</i>	<i>33.642.480</i>	<i>-</i>

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Приходите од вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од останати вложувања кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви	227.930	-
Приходи од камати од вложувања	273.804	-
<i>Вкупно приходи од вложувања</i>	<i>501.734</i>	<i>-</i>

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од провизија од реосигурување	9.664.027	-
Приходи од ГФ по основ надомест за обработка на штети	30.750	-
Приходи од регреси	187.360	-
Останати осигурително технички приходи	15.900	-
<i>Вкупно останати осигурително технички приходи</i>	<i>9.898.037</i>	<i>-</i>

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Приходи од камати, побрувања спогодба	1.800.000	-
Останати приходи	2.405	-
<i>Вкупно останати приходи</i>	<i>1.802.405</i>	<i>-</i>

12. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Надоместоци за штети од осигурување, бруто	2.950.989	-
Надоместоци за штети од осигурување, дел на реосигурувачот	(1.677.680)	-
<i>Вкупно трошоци за штети, нето</i>	<i>1.273.309</i>	<i>-</i>
<i>Надоместоци по основ на исплатени штети по класи:</i>		
03 Каско	145.634	-
09 Имот	9.223	-
10 Автоодговорност	2.796.132	-
	<i>2.950.989</i>	<i>-</i>

13. ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Промена на резервирања за настанати пријавени штети	2.097.430	-
Промена на резервирања за настанати непријавени штети	8.350.200	-
	10.447.630	-
Дел на реосигурувачот во резерви за пријавени штети	(1.139.060)	
Дел на реосигурувачот во резерви за непријавени штети	(8.350.200)	-
	(9.489.260)	
<i>Вкупно</i>	<i>958.370</i>	<i>-</i>

14. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Трошоците за спроведување на осигурувањето се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Бруто плати	13.604.137	1.110.309
Амортизација на опрема и нематеријални средства	2.758.980	-
Трошоци за провизии	15.998.203	-
Банкарски услуги	119.119	8.440
Закупнина	984.359	-
ПТТ Услуги	384.427	19.071
Трошоци за услуги од други	352.197	-
Трошоци за услуги за одржување на средства	3.239.078	-
Репрезентација	207.380	-
Трошоци за канцелариски др. потрошен материјал	407.555	69.725
Правни, адвокатски и нотарски услуги	730.959	-
Надомест за членови на одбор на директори	2.694.779	-
Останати оперативни трошоци	2.193.035	341.400
<i>Вкупно трошоци за спроведување на осигурувањето</i>	<i>43.674.208</i>	<i>1.548.945</i>

15. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

Останатите осигурително технички трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Трошоци за попусти	44.828	-
Трошоци за противпожарен придонес и придонес за безбедност	806.643	-
Трошоци за финансирање на НБО	246.796	-
Други трошоци	1.011.353	-
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	<i>2.109.620</i>	<i>-</i>

16. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

Останатите трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Казни и надоместоци	368.970	-
Други расходи	150.986	-
<i>Вкупно нето приходи/расходи од финансирање</i>	<i>519.956</i>	<i>-</i>

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ОПРЕМА, ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Нематеријалните средства, опремата и вложувањата во недвижностите се состојат од след-
ново (во 00 денари):

2024	Софтвер	Опрема	Компјутери	Вложувања во недвижности	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Зголемување	1.701.131	401.146	5.194.117	74.442.548	81.738.942
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	6.304.830	703.465	5.984.917	74.442.548	87.435.760
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024	-	-	-	-	-
Амортизација за 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024	4.931.176	584.398	4.718.658	74.442.548	84.676.780
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818

2023 неревидирани	Софтвер	Опрема	Компјутери	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-
Зголемување	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-
Амортизација за 2023	-	-	-	-	-
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	-	-	-	-	-
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	-	-	-	-	-

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Финансиските вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
1. Удели во инвестициски фондови – набавна вредност	18.000.000	-
Промени до објективна вредност	1.646.833	-
<i>Вкупно вложувања во удели во инвестициски фондови</i>	<i>19.646.833</i>	<i>-</i>
2. Вложувања во државни обврзници	30.000.000	-
Промени до објективна вредност	831.725	-
<i>Вкупно вложувања државни обврзници</i>	<i>30.831.725</i>	<i>-</i>
3. Учество во заеднички вложувања ГФ на НБО	1.537.500	-
<i>Вкупно учество во заеднички вложувања</i>	<i>1.537.500</i>	<i>-</i>
<i>Вкупно 1+2+3</i>	<i>52.016.058</i>	<i>-</i>

19. ДЕПОЗИТИ, ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ПЛАСМАНИ

Депозитите, заемите и останатите пласмани се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Депозити во банки:		
Депозити по видување	-	-
Депозити орочени до една година	13.000.000	-
Депозити орочени над една година	-	-
<i>Вкупно депозити во банки</i>	<i>13.000.000</i>	<i>-</i>

Друштвото има склучено договор за орочен депозит со Про Кредит Банка АД Скопје. Почетен датум на орочување е 30.12.2024 година со датум на доспевање 30.12.2025 година и каматна стапка од 1,6%.

20. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Состојба на 01.01.2024	-	-
Движење во тековната година	18.004.740	-
<i>Вкупно</i>	<u>18.004.740</u>	<u>-</u>

21. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Состојба на 01.01.2024	-	-
Движење во тековната година	9.489.260	-
<i>Вкупно</i>	<u>9.489.260</u>	<u>-</u>

22. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Побарувања од премии	2.386.380	-
Побарувања од реосигурување	1.677.680	-
Побарувања од ГФ по основ на исплатени штети од НН возила	1.053.332	-
Побарувања по основ на регрес	67.757	-
Други побарувања	3.491	1.537.500
<i>Вкупно побарувања</i>	<u>5.188.640</u>	<u>1.537.500</u>

Доспевање на побарувањата за 2024 година

Недоспеани	До 30 дена	Од 31-60 дена	Од 61-120 дена	Од 121-270 дена	Од 271 - 365 дена	Над 365 дена
2.386.380	-	-	-	-	-	-

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Денарски сметки во банки	57.992.807	149.469.187
Парични средства во денарска благајна	2.000	-
Останати парични средства	19.193	-
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>58.014.000</u>	<u>149.469.187</u>

24. ОСТАНАТИ ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

Останатите однапред пресметани приходи и одложени трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	10.847.890	30.000.000
<i>Вкупно останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци</i>	<u>10.847.890</u>	<u>30.000.000</u>

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2024 Акции	2024 МКД	2023 Акции	2023 МКД
Обични акции	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

Акционерскиот капитал на друштвото се состои од издадени и целосно уплатени 60.000 обични акции со номинална вредност од 50,00 ЕУР или вкупен износ од 184.500.000 денари.

Акционери:	31 Декември 2024		31 Декември 2023	
	Број на акции:	% на учество	Број на акции:	% на учество
Благој Крстевски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Трајан Вртковски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

26. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
01 Незгода	1.031.003	-
03 Каско	3.420.746	-
08 Пожар	192.588	-
09 Друг имот	61.649	-
10 Автоодговорност	24.199.350	-
13 Општа одговорност	34.974	-
18 Туристичка помош	3.401	-
<i>Вкупно</i>	28.943.711	-

27. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Резерви за настанати и пријавени штети	2.097.430	-
Резерви за настанати и непријавени штети	19.198.090	-
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	21.295.520	-

28. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Останатите обврски се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023 неревидирани
Обврски за провизии	45.996	-
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	469.997	-
Обврски за нето плати на вработени	794.394	571.747
Обврски за даноци и придонеси од плати	414.602	299.360
Обврски спрема добавувачи	601.806	2.760.244
Обврски спрема одбор на директори	252.100	132.100
Други обврски	273.485	53.567
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>2.852.380</u>	<u>3.817.018</u>

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото се јавува како тужена страна во постапка на барање за исплата на надомест за материјална и нематеријална штета во вкупен износ од 1.197.697 денари. Овие судски постапки преставуваат барања за надомести на штети од осигуреници на друштвото и од трети оштетени лица по основ на договори за осигурување или врз основа на законски права. Судските постапки се во тек.

Против друштвото се води уште една судска постака која не е поврзана со дејноста во однос на утврдување на права од индустриска сопственост во износ од 100.000 денари. Судската постапка е во тек.

Друштвото се јавува како тужител во постапка за наплата на долг во износ од 1.442.241 денар и постапка за поништување на решенија донесени од Државен завод за индустриска сопственост во износ од 80.000 денари.

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото остварува трансакции со своите акционери како и со членовите на Одборот на директори.

30.1 Трансакции со поврзани страни

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните страни со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година се следните:

	Побарувања		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
Членови на одбор на директори	-	-	252.100	132.100
Акционери	-	-	24.000.000	-

31. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Во тек се преговори за продажба на мнозинскиот пакет на акции на Друштвото и промена на сопственичката структура согласно позитивните законски происи во РС Македонија.

Во однос на недостатокот на капитал до ниво на гарантниот фонд согласно Закон, друштвото ги има обезбедено дополнителните средства во текот на 2025 година и ги има вложено во форма на дополнителен капитал во износ од 5.241.853 денари, со цел да се исполнат законските барања за висината на гарантен фонд согласно член 77 од Законот за супервизија на осигурување.

По 31 Декември 2024 година - датумот на известувањето до датумот на одобрување на финасиските извештаи не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.